



Меѓународна научна и стручна конференција
„Локалната безбедност во контекст на современите
Безбедносни ризици и закани,,

Повик за научни и стручни трудови



Интернационална полициска асоцијација -Секција
Македонија,ИПА регион Струмица
Асоцијација за корпоративна безбедност- Скопје
Истражувачки центар за
безбедност, одбрана и мир-Скопје
МИТ Универзитет-Скопје,Факултет за безбедносни науки

16-17 октомври 2020

1. Генерални податоци за меѓународната научна и стручна конференција

Мисија

Недвосмислено глобалните современи ризици и закани имаат големо влијание врз државите, а посебно на локалната заедница и граѓаните кои живеат на тоа подрачје како и институциите кои функционираат и кои директно или индиректно се вклучени во справувањето со овие глобални ризици на локално ниво или пак се вклучени во справувањето со последиците и влијанието на истите на нормалното работење и живеење.

Нашата држава стратешки позиционирана како дел од Југоисточна Европа и дел од т.н „Балканска рута“, веќе повеќе години е на удар од миграциските бранови од Африка и Азија кои преку соседните земји членки на ЕУ – Р.Грција и Р.Бугарија, транзитираат низ нашата територија со крајна цел влез во Западно европските земји. Сето оваа наметна да државата примени организиран пристап со справувањето на оваа појава, а во соработка со САД, ЕУ и пред се земјите членки на т.н Вишеградска група кои партиципираат со свои полициски сили на нашата територија кои дадоа голем допринос во успешната борба против сите форми на криминал. За својата успешна активност на справување со оваа појава нашата држава доби и бројни признанија од земјите членки на ЕУ и САД во изминатите години. Неминовно сето оваа влијааше и на самиот безбедносен систем на државата во однос на дефинирање на приоритетите, системскиот и одговорен пристап, насоченост како и почитување на сите човекови слободи и права на мигрантите гарантирани со сите меѓународни правни инструменти. Сетоа оваа имаше и големо влијание на локалната заедница, а посебно на граѓаните и институциите кои живеат и дејствуваат во општините кои гравитираат кон т.н „Јужна граница“, и кои се на патот на транзитот на мигрантите, а кои мораа и директно да се вклучат во справувањето со овој современ безбедносен предизвик со цел намалување на негативните импликации врз граѓаните и локалната заедница.

Но, во текот на 2020 година мигрантскиот бран доби нова димензија и интензитет. Пред се е зголемениот број на илегален влез на мигранти преку Р.Грција во нашата држава, а во услови на новиот глобален здравствен и безбедносен предизвик – пандемијата со коронавирусот COVID – 19.

Појавата на COVID-19 укажа колку земјите од светот се ранливи и неподготвени да се справат со еден таков вид на закана по граѓаните и државите, а во чие справување покрај здравствените работници активно учество зедаа и припадниците на безбедносните служби. Во тој контекст транзитот на мигрантите во услови кога сите држави ги затвараат своите национални граници поради можноста на ширење и пренесување на коронавирусот COVID-19 на тест ја става секоја држава да изнајде соодветен модел на функционирање и справување со овие два испреплетени ризици и влијанието кои го имаат на безбедоста и здравјето на државата и локалната заедница која се повеќе и повеќе ги чувствува негативните последици .

Мисијата на конференцијата е да одговори на предизвиците кои се соочуваат припадниците на безбедносните институции, здравствените работници и локалните заедници. Преку размена на експертски знаења, професионални практики и индивидуални искуства, како и взаемна соработка помеѓу образовните институции, научно-истражувачкиот сектор, безбедносните институции, ќе се создаде основа за да се дојде до релевантни и применливи решенија кои ќе се подобри справувањето на локалната заедница и безбедносните институции со големиот мигрантски бран во услови на пандемија и функционирање на целата држава под посебни здравствени и безбедносни протоколи.

Цели

Конференцијата има научна, стручна и поширока општествена цел. Научната и академска заедница е во функција на истражување на општествените појави и процеси како што е појавата на миграција и криминалот поврзан со оваа појава. Експертите и професионалците во безбедноста имаат посебна задача да придонесат за унапредување на секојдневното работење и усовршување на практиката на оперативно, тактичко и стратешко ниво. Стручните лица, експерти од областа на здравството имаа одговорност и задача да го изнајдат најсоодветниот модел на однесување и постапување на граѓаните во справувањето со спречување на ширењето на пандемијата како и во постапувањето со категоријата на лица – мигранти кои се затекнуваат на наша територија. Воедно научната и академска заедница, безбедносната заедница и здравствениот сектор треба да помогнат на локалната заедница во поставувањето на фундамент

за изнаоѓање на добри практики и решенија кои позитивно ќе влијаат на зголемувањето на самата безбедност во заедницата и здравјето на граѓаните, а кои практики и решенија ќе бидат засновани на европски докажани стандарди и искуства.

Теми

- ❖ Причини, потекло, целта на миграцијата, мигрантски рути
- ❖ Правни, економски и политички аспекти на влијанието на миграцијата врз државта и локалната заедница
- ❖ Начинот на справување од страна на безбедносните служби со овие современи предизвици
- ❖ Миграцијата како безбедносен проблем
- ❖ Здравствените закани за глобалната и локалната безбедност, со посебен осврт на коронавирусот COVID-19
- ❖ Предизвици и проблеми со кои се соочува локалната самоуправа и влијанието на миграцијата и COVID-19 на локалната заедница
- ❖ Практики и искуства кои се применуваат во приватната и кооперативна безбедност и нивната улога во справувањето со современите безбедносни ризици и закани.
- ❖ Европски практики и искуства во справувањето со миграцијата и COVID-19
- ❖ Миграцијата и пандемијата светски здравствен, економски и безбедносен проблем
- ❖ Медиумите и современите безбедносни ризици и закани

2. Одбор и учесници на меѓународната конференција

Програмски одбор

1. проф. д-р Атанас Козарев, Претседател на Асоцијација за корпоративна безбедност, Скопје–Претседател на Одборот;
2. проф. д-р Ненад Танески, Воена Академија, “Генерал Михајло Апостолски”, придружна членка на Универзитетот Гоце Делчев – Штип;
3. проф. д-р Фердинанд Оцаков, Асоцијација за корпоративна безбедност - Скопје;
4. проф. д-р Звонимир Јанкуловски, Ректор на МИТ Универзитет, Скопје;
5. проф. д-р Ленче Петреска, Ректор на Меѓународен Славјански универзитет Г. Р. Државин – Свети Николе;
6. проф. д-р Драган Триван, Универзитет “Никола Тесла”, Белград;
7. проф. д-р Сеџад Милановиќ, Интернационален универзитет Травник, Травник;
8. проф. д-р Денис Чалета, Институт за корпоративне и варностне студии Љубљана;
9. проф. д-р Здравко Скакавац, Факултет за правне и пословне студии, Др. Лазар Вркатиќ, Нови Сад;
10. Проф. д-р Георги Манолов, ВУСИ, Пловдив, Република Бугарија;
11. М-р. Тијана Бомбол Делевска, Генерален секретар на Асоцијацијата за корпоративна безбедност

Организационен одбор

1. Г-дин Васил Тодоров- Интернационална полициска асоцијација –Македонија-Регион Струмица, Претседател на Одборот;
2. Г-дин Васе Русуманов – Истражувачки центар за безбедност, одбрана и мир-Скопје
3. Д-р Ромео Дробаров – Интернационална полициска асоцијација-Македонија-Регион Струмица, член на одборот
4. М-р. Октај Готак - Интернационална полициска асоцијација-Македонија-Регион Струмица, член на одборот
5. Г-дин Златко Белчевски - Интернационална полициска асоцијација-Македонија-Регион Струмица, член на одборот
6. Г-дин Андреј Митрев - Интернационална полициска асоцијација-Македонија-Регион Струмица, член на одборот

7. Г-дин Игно Стојков- Интернационална полициска асоцијација –Македонија, член на Одборот;
8. Г-дин Игор Манојловски - Интернационална полициска асоцијација – регион Скопје, членна Одборот;
9. Г-дин Владо Петров – Интернационална полициска асоцијација- регион Штип, член на Одборот
10. Г-ѓа.Хризантема Рендевска –Техничкисекретарна Одборот
11. Г-дин.Горан Танушев -Графичкидизајн;
12. Г-ца.Милица Иванова–Техничкиуредник.

Учесници

Учесницинаконференцијатаќебидат:

- Експертиодобласта на безбедноста, приватната и корпоративната безбедност;
- Универзитетскипрофесори и соработници(асистенти)
- Експерти од областа на здравството
- Претставници на локалната самоуправа
- Претставници на ОБСЕ, Канцеларијата на ЕУ и Амбасада на САД.

3. Насокизаучесниците

Роковизанаучни трудови

1. Авторитенајдоцнадо30.09.2020годинадагииспрататапстрактите, а најдоцнадо15.10.2020годинадаиспрататтрудоваофицијалната e-mail адресанаконференцијата: strumica@ipa.mk
2. Рецензијанатрдовитеќесеpravиво периодотод10.10.2020годинадо 15.10.2020година.
3. Програмскиотодбордагиизвестиавторитезаприфаќањенанивнитетрдовинајдоцнадо 15.10.2020година.
4. Уплатанакотизацијазаучествонаконференцијатаодстрананаучесницитедасеизвршинајдоцнадо 15.10.2020година.
5. Конференцијатаќесеодржина16-17.10.2020година.
6. Целоснитетрдовитеќебидатобјавенивоелектронскаформана CD
7. УчесницитенаконференцијатаќедобијатформаленписменсертификатзанивнотоучествонаМеѓународнатанаучнаконференцијаодстрананаорганизаторот.

4. Насокизапишувањенатрдовите

Форма и содржинанатрудот

Трудоттребадасодржи: апстракт и клучни зборовинаанглиски (акотрудот е напишаннаанглискијазик) илинамакедонски и англискијазик (акотрудот е напишаннамакедонскијазик), содржинаодноснодискусија, заклучокнаанглискијазик(акотрудот е напишаннаанглискијазик) илинамакедонски и англискијазик (акотрудот е напишаннамакедонскијазик), и користеналитература (библиографија).

Апстрактоттребадасодржинајмногу до 300 зборови и 5-7 клучни зборови.

Трудот, вклучувајќигитабелите и графичкитеприлози, требадабидераспореденајмногу до 7 страници и истиоттребадабидеизработено:

- Microsoft Office – Word2010;
- Фонт- Times New Roman, големинанафонтот 11;
- Фуснотисофонт Times New Roman, големинанафонтот 9; Проред1,5;
- Големинанастраницата – А4 (Width: 21, Height: 29,7), и Top: 2,5 cm; Bottom: 1,8 cm; Left: 1,8; Right: 1,8 cm, Gutter: 0cm;

- Името на авторот, институцијата, e-mail, и земјата се пишуваат во горниот десен агол од првата страна на трудот;
- Назовот на трудот е на првата страна под името на авторот, центриран и напишан со големинана фонт 14 и bold;
- Апстрактот и клучните зборови се доаѓаат веднаш под назовот на трудот и се напишани со фонт 11;
- Текстот на трудот доаѓа во нивно продолжение.

Табелите се прикажуваат во текстот и лина посебно на страната на крајот на трудот. Табела,
 Надтабелата се наведува со знаката: и
 реден број на табелата според редоследот на табелите во трудот и
 краток информативен наслов (на пример: Табела 1: Стапки на раст на реалниот БДП во Р.С. и
 Македонија). Подтабелата се наведува со изворот со фонт 10,
 од десната страна на долниот дел на табелата.

Графичките прилози се прикажуваат во текстот и лина посебно на страната на крајот на трудот. Графикон,
 Надграфичкиот прилог се наведува со знаката Графикон,
 реден број на графиконот според редоследот во трудот и краток информативен наслов (на пример,
 Графикон 1: БДП според производствениот метод). Под графиконот се наведува изворот со фонт 10,
 од десната страна на долниот дел на графиконот.

Публикувани ќе бидат само трудовите што се изработени согласно упатствата на организаторот.

Цитирање на литературата

Користената литература се цитира користејќи го харвардскиот стил.
 Значинот на наведување на изворите во користената литература (библиографија)
 можете да ги користите следниве примери:

1. Bruyere, R.: *Credit Derivate and Structured Credit: A Guide for Investors*. New Jersey: John Wiley & Sons. 2006.
2. EC: *White paper: European transport policy for 2010: time to decide*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001.
3. <http://www.stat.gov.mk> (20 Dec. 2011)

Доколку цитираниот референцимаат три или повеќе автори,
 во текстот се наведува презимето на првиот автор и скратеницата и др. (et.al.).

Партнери на конференцијата

- Интернационална полициска асоцијација - Секција Македонија
- Асоцијација за корпоративна безбедност - Скопје
- Истражувачки центар за безбедност, одбрана и мир - Скопје
- Општина Струмица, Ново Село, Босилово и Василево

Местонаодржување

Конференцијата ќе се одржи на 16-17.10.2019 во Струмица.

Здравствен протокол

Пред влезот во салата ќе биде поставено дезинфекциско средство за задолжителна дезинфекција на рацете како и заштитни маски за учесниците и присутните. Местата за седење ќе бидат на оддалеченост 1,5-2 м и бројката на учесници и присутни во салата ќе биде согласно квадратурата на просторијата и ќе се почитуваат пропишани здравствени протоколи.

**Ве очекуваме на Меѓународната научна и стручна конференција
 „Локалната безбедност во контекст на современите безбеднос
 ни ризици и закани“**

Интернационална Полициска асоцијација – Регион Струмица